

## LOGITECH BLUETOOTH СЛУШАЛКИ



Слушалките употребуваат Bluetooth технологија за поврзување со мобилниот телефон и осигуруваат одличен стерео звук и чисти телефонски разговори дури при силен ветер. Микрофоните Logitech WindStop се со специјална обвивка, која служи како бариера пред напорите на ветерот и создава идеални услови за разговори на отворено или во автомобил со отворен прозорец. Rechargeable lithium-јонската батерија обезбедува повеќе од 10 часа време за разговор и повеќе од 300 часа во stand-by. Моделот Mobile Stereo Headset HS 210 има слушалки со квадратен пресек и вграден микрофон, а Mobile Stereo Headset HS 200 е со тркалезни слушалки и микрофон, кој се наоѓа од десната страна. Двата модела на мобилните стерео слушалки на Logitech ќе се појават на пазарот оваа пролет.



## SAMSUNG MINIKET PHOTO

Samsung успева на прв поглед успешно да се вклопи во практичната концепција за мултифункционалните мултимедиски уреди. Освен вообичаените можности на персоналниот аудио и видео плеер, Miniket Photo (SDC-K50) вклучува уште вградена дигитална камера со резолуција од 5.25 мега-



пиксели и DMB тјунер за примање телевизиски сигнал. Малиот уред се препорачува со цена околу 430 евра.



## МОБИЛЕН ЗА ДЕВОЈКИ

Пристигна Siemens CF75, мобилен на преклопување наменет за корисниците кои бараат телефони со пристапни цени и солидни карактеристики. Освен екстерното екранче во боја и VGA камера со блиц, тука се и MMS пораките, но и E-MAIL пораките. Под должината од 9,4 и широчината од 5 сантиметри се наоѓа малиот екран во боја, а под него се крие екран од 65.000 бои. Вградената дигитална камера овозможува снимање на дигитални фотографии, односно нивно испраќање по пат на MMS или E-MAIL пораки. Блицот го олеснува снимањето на фотографиите во лоши светлосни услови. На располагање е и 3D телефонскиот пилот (виртуелен помошник), кој потсетува на сите важни датуми и договори, а handsfree функцијата овозможува слободни раце при телефонирањето. Едноставната навигација овозможува брза помош на копчињата, која се навира во пет насоки. Во случај на здодевност забавуваат интересните игри, кои ги има на него. CF75 поддржува USB 2.0 за брз пренос на податоци со компјутерот, а во меморијата може да се сместат дури 1.000 адреси и телефонски броеви.



## USB ВЛЕЧКИ

Доколку некогаш се најдете во соба, работите на компјутер кој има вграден USB пруклучок и многу ви е студено на нозете, а во таа просторија нема грејно тело, не грижете се, има решение и за ова. Јапонците измислиле USB влечки, кои служат да се стоплат стапалата при вакви услови, и истовремено да се измасираат и одморат. Значи, се работи за влечки, кои се вклучуваат на USB приклучок во персонален компјутер, ги ставате на нозете и натаму е нивна



работа. Битно вашите стапала ќе се чувствуваат најубаво на светот.

Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**